



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Четврток, 29 декември 1966
Скопје
Број 37

Претплатата за 1966 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 0,48 (48) дин. Жиро сметка бр. 401-1-698

173.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДОДАТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

Се прогласува Законот за воведување републички додатен данок на промет на стоки на мало, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 декември 1966 година.

У. бр. 63/66
29 декември 1966 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видоес Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВОВЕДУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ ДОДАТЕН ДАНОК НА ПРОМЕТ НА СТОКИ НА МАЛО

Член 1

Се воведува републички додатен данок на промет на стоки на мало по стопа од 1,5% за периодот од 1 јануари 1967 година до 31 декември 1970 година.

Член 2

Приходите што ќе се остварат од данокот по претходниот член се отстапуваат на Републичкиот општествен фонд за финансирање на образованието.

Член 3

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

174.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1967 ГОДИНА

Се прогласува Законот за водниот придонес во 1967 година,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републич-

киот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 декември 1966 година.

У. бр. 62/66
29 декември 1966 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видоес Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ВОДНИОТ ПРИДОНЕС ВО 1967 ГОДИНА

Член 1

Работните и другите организации, граѓанските правни лица и граѓаните што употребуваат и искористуваат вода за определени стопански или комунални цели или што испуштаат загадени води, во 1967 година плаќаат воден придонес според одредбите на овој закон.

Обврзниците што плаќаат придонес од личен доход од земјоделската дејност во 1967 година наместо воден придонес плаќаат зголемен придонес од личен доход од земјоделска дејност. Средствата добиени со зголемувањето на придонесот од личен доход од земјоделска дејност се користат за целите за кои се користи водниот придонес.

Член 2

Работните и други организации, граѓанските правни лица и граѓаните за употребена и искористена вода плаќаат воден придонес во следните износи:

1. хидроелектраните и термоелектраните по 0,0025 динари за 1 КВЧ произведена електрична енергија;

2. рударските и индустриските работни организации, како и рударските и индустриските погони на други стопански организации — по 0,04 динари за 1 м³ употребена или искористена вода;

3. работните организации што вршат занаетчиски дејности, граѓанските правни лица и граѓаните што вршат занаетчиски и други слични стопански дејности (влачарници, валавици, воденици и слично) — по 0,0003 динари за 1 м³ употребена или искористена вода; и

4. работните и други организации што вршат комунални дејности — по 0,02 динари за 1 м³ употребена или искористена вода, освен за водата што тие ја испорачуваат на други организации, на граѓанските правни лица и на граѓаните за која овие се должни непосредно да плаќаат воден придонес.

Работните организации од други гранки и области на стопанството, чии погони произведуваат електрична енергија, плаќаат воден придонес според износот утврден во точка 1 од претходниот став, доколку водата ја употребуваат или искористуваат исклучиво за производство на електрична енергија.

Член 3

Работните и другите организации, граѓанските правни лица и граѓаните што испуштаат загадена вода во вршењето на стопанска дејност, за испуштената загадена вода плаќаат воден придонес во следните износи:

1. работните и други организации што се занимаваат со производство на јаглен, нафта, неметали, целулоза, хартија, кожа, обувки, и текстил, како и работните организации од областа на црната и обоената металургија и хемиската индустрија:

— по 0,02 динари за 1 м³ испуштена загадена вода со отровни киселени или други отровни хемикалии;

— по 0,01 динари за 1 м³ испуштена загадена вода со неотровни органски или аноргански материји;

2. сите други работни организации, граѓанските правни лица и граѓаните — по 0,02 динари за 1 м³ испуштена загадена вода.

Работните и другите организации од точка 1 од претходниот став, доколку загадената вода ја испуштаат во природни или вештачки водотеци без уреди за пречистување, плаќаат воден придонес во двоен износ.

Член 4

Обврзниците на водниот придонес од член 3 на овој закон што немаат уреди за мерење количините на испуштените загадени води, плаќаат воден придонес за употребена или искористена и за испуштена загадена вода во единствен износ, што се пресметува по 1 м³ употребена или искористена вода, и тоа:

1. работните и други организации што се занимаваат со производство на јаглен, нафта и неметали, како и работните организации од црната и обоената металургија — по 0,052 динари за 1 м³ вода;

2. работните организации од дрвната, прехранбената и друга индустрија што испуштаат загадени води со неотровни органски и аноргански материји — по 0,044 динари за 1 м³ вода;

3. сите други работни организации, граѓанските правни лица и граѓаните — по 0,03 динари за 1 м³ вода.

Член 5

Обврзниците од став 2 на член 1 од овој закон плаќаат зголемен придонес од личен доход од земјоделска дејност со 2% од катастарскиот приход.

Член 6

Организациите од член 2 и 3 од овој закон водат евиденција за произведената електрична енергија, за употребена или искористена вода, како и за испуштените загадени води.

Употребената или искористената односно испуштената загадена вода се евидентира само еднаш без оглед колку пати е употребена во технолошкиот процес на производството.

Член 7

Работните организации и другите обврзници на воден придонес според овој закон што немаат инструменти за мерење на употребената или искористената вода, количината на употребената или искористената вода ја утврдуваат според капацитетот на постројките за снабдување со вода, а сразмерно степенот на искористеноста на производните капацитети за кои е употребена или искористена водата.

Капацитетот на постројките за снабдување со вода како и производниот капацитет за кој се употребува или искористува водата се утврдуваат според нивната инвестиционо-техничка документација, а доколку таква нема капацитетот го утврдува комисија што ја образува општинскиот орган на управата надлежен за работите на водостопанството.

Член 8

Обврзниците од член 2 и 3 на овој закон водниот придонес го пресметнуваат и плаќаат за изминатиот месец најдоцна до 25 во наредниот месец.

Ако граѓаните и граѓанските правни лица водниот придонес не го уплатат во рок од претходниот став, наплатата на придонесот ќе се изврши присилно според прописите за придонесите и даноците на граѓаните.

Износот со кој е зголемен придонесот од личен доход од земјоделска дејност според член 5 на овој закон, како и присилно наплатениот воден придонес се уплатуваат во корист на републичкиот фонд за води во рок од еден месец по извршената наплата.

Член 9

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1967 година.

175.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ СПОРЕД ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Се прогласува Законот за плаќање придонесите за социјално осигурување за одредени категории лица вон работен однос осигурени според прописите за социјално осигурување,

што Собранието на СРМ го донесе на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на

27 декември 1966 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година.

У. бр. 56/66

29 декември 1966 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видо Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ПЛАЌАЊЕ ПРИДОНЕСИ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ ЗА ОДРЕДЕНИ КАТЕГОРИИ ЛИЦА ВОН РАБОТЕН ОДНОС ОСИГУРЕНИ СПОРЕД ПРОПИСИТЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРУВАЊЕ

Член 1

Придонесите за здравствено, инвалидско и пензиско осигурување за лицата на задолжителна практична работа или на доброволна практика кои не примаат личен доход, а работат со полно работно време, ги плаќаат работните и други организации и државните органи (организации) во кои тие се на работа, на товар на трошоците на работењето односно средствата предвидени во пресметка или финансискиот план.

Член 2

Придонесите за здравствено и инвалидско осигурување ги плаќаат:

1. за учениците во стопанството — организациите и работодавачите при кои учениците се на изучување на занимања; за учениците во стручните училишта со практична обука — стручните училишта; за учениците во стручните училишта за време на производна работа и за студентите во вишите стручни школи, високите школи, факултетите и уметничките академии за време на задолжителна практика — организациите во кои се врши производната работа односно задолжителната практика; овие придонеси ги плаќаат организациите на товар на трошоците на работењето односно од средствата предвидени во пресметката или финансискиот план, а работодавачите од свои средства;

2. за учениците во стручните училишта и за студентите во вишите стручни школи, високите школи, факултетите и уметничките академии, кога вршат практична работа во врска со наставата — школите, факултетите односно академите од средствата предвидени во финансискиот план;

3. за лицата редовно пријавени во надлежниот завод за запослување на работниците (член 13, став 1 точка 3 од Основниот закон за здравствено осигурување) — заводот од средствата за материјално обезбедување на незапослени работници;

4. за лицата кои учествуваат во младински работни акции, кога се осигурени за сите случаи на инвалидност, како и кога не се осигурени за сите случаи на инвалидност, и за лицата кои учествуваат во организирани јавни работи со работно време најмалку 6 часа дневно, како и кога

работат помалку од 6 часа дневно — инвеститорите на јавните работи од средствата за инвестиции;

5. за лицата кои учествуваат во одредени јавни акции за спасување и одбрана од елементарни непогоди и несреќи — органите што ја организираат акцијата од своите средства;

6. за лицата кои претрпат повреда во вршење определени јавни функции или граѓански должности по повик од државни органи — органите што ги ангажираат тие лица од своите средства;

7. за лицата кои се наоѓаат на предвојничка обука на логорување — општинското собрание од средствата на буџетот;

8. за југословенските државјани кои согласно со постојните прописи се упатени во странство заради учење односно практика — организацијата што ги упатува во странство на товар на трошоците на работењето односно од средствата предвидени со пресметката или финансискиот план.

Член 3

Придонесот за здравствено осигурување го плаќаат:

1. за лицата редовно пријавени во надлежниот завод за запослување на работниците член 16 став 1, точка 5 и член 23 точка 2 од Основниот закон за здравствено осигурување заводот од средствата за материјално обезбедување на незапослени работници;

2. за лицата кои се наоѓаат на стручно оспособување или преквалификација, што ги организираат заводите за запослување, од средствата за оспособување на работни луѓе за запослување;

3. за лицата на школување, стручно усовршување и пост-дипломски студии кои поради тоа го прекинале работниот однос, доколку за тоа време примаат стипендија — давателот на стипендија, од средствата од кои се исплатува стипендија;

4. за лицата странски државјани за време на школување, стручно усовршување или пост-дипломски студии во Југославија, кои поради тоа го прекинале работниот однос, ако за тоа време примаат стипендија, како и за лицата на школување, стручно оспособување или усовршување ако државата чии се државјани исто така постапува со југословенските државјани, односно ако со меѓународни договори така е определено — Одделение за техничка помош на Извршниот совет, од додатоцијата од Сојузниот завод за меѓународна техничка соработка;

5. за лицата кои организацијата пред воспоставување на работен однос со нив, ги упати како свои стипендисти на практична работа во други организации заради стручно оспособување или усовршување — организацијата што ги упатила на практична работа, од средствата од кои се плаќа стипендија;

6. за учениците во гимназиите за време на нивната производна работа — организацијата во која се врши работа на товар на трошоците на работењето;

7. за учениците во гимназиите за време на нивната практична работа во врска со наставата — гимназијата од средствата предвидени со финансискиот план;

8. за лицата кои се на изведување обука во одредите на предвојничката обука — општинското собрание, од средствата на буџетот;

9. за брачниот другар односно родител, осигурени според член 23 точка 2, член 25 став 2 од Основниот закон за здравствено осигурување — Републичкиот завод за социјално осигурување, од средствата на фондот за инвалидско и пензиско осигурување;

10. за иселениците — повратници додека се редовно пријавени во надлежниот завод за запослување на работниците — Заводот од средствата за материјално обезбедување на незапослените работници;

11. за уживателите на илинденски пензии и за носителите на Илинденска споменица — Извршниот совет од средствата на републичкиот буџет.

Член 4

Придонесот за инвалидско осигурување на лицата кои се наоѓаат во Југословенската народна армија на воена вежба или отслужување на воениот рок а кои стапиле во рок од 30 дена од престанокот на работен однос го плаќа општинското собрание, од средствата на буџетот.

Член 5

Обврзниците на придонесите според овој закон, освен на придонесот за ученици во стопанство и за стипендисти, ги пресметуваат и уплатуваат придонесите месечно во последниот ден од месецот.

Доколку придонесот треба да се исплатува за време покусо од еден месец, за секој календарски ден ќе се пресметува 1/30 од придонесот определен за одделни категории лица.

Член 6

Месечните износи на придонесите за одделни категории лица ќе ги определи Собранието на Републиката заедница на социјалното осигурување на работниците на Социјалистичка Република Македонија.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за плаќање на придонесите за лица кои работат однос осигурени според прописите за социјално осигурување („Службен весник на НРМ“ бр. 3/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 26/63).

Член 8

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1967 година.

176.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Се прогласува Законот за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување,

што Собранието го донесе на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 27 декември 1966 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година.

У. бр. 59/66

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видоје Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА УСЛОВИТЕ ПОД КОИ СЕ СМЕТА ДЕКА ОСИГУРЕНИКОТ ИЗДРЖУВА ЧЛЕНОВИ НА СЕМЕЈСТВОТО И ДЕКА ЧЛЕНОТ НА СЕМЕЈСТВОТО НЕМА СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ДОВОЛНИ ЗА ИЗДРЖУВАЊЕ

Член 1

Со овој закон се определуваат условите под кои ќе се сметаат за издржувани лица членовите на семејството и други лица што се осигурени според одредбите на Основниот закон за здравствено осигурување („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 22/62 и 53/62 и „Службен лист на СФРЈ“ бр. 15/65 и 29/66) и Законот за здравственото осигурување на земјоделците („Службен весник на НРМ“ бр. 14/63 и „Службен весник на СРМ“ бр. 39/65 и 32/66) како и условите под кои се смета дека издржуваното лице нема сопствени приходи доволни за издржување.

Член 2

Во смисла на овој закон се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на поширокото семејство ако тие живеат со него во заедничко домаќинство и немаат сопствени приходи доволни за издржување.

Член 3

Се смета дека издржуваните членови на семејството немаат сопствени приходи доволни за издржување ако нивниот катастарски приход не го надминува износот од 150 динари годишно или ако другите приходи не го надминуваат износот од 50 динари месечно или ако катастарскиот приход и другите приходи заедно не го надминуваат износот од 500 динари годишно по едно издржувано лице.

Член 4

Членот на семејството кој не живее во заедничко домаќинство со осигуреникот, ќе се смета за издржувано лице ако неговите сопствени приходи не ги надминуваат износите предвидени во претходниот член и ако осигуреникот учествува во трошоците на неговата издршка со најмалку 100 динари месечно.

Член 5

Се смета дека децата земени на издржување во смисла на член 24 став 5 од Основниот закон за здравствено осигурување немаат сопствени приходи доволни за издржување, ако нивните приходи, односно ако приходите на нивните родители по член на семејството, не ги надминуваат износите предвидени во член 3 од овој закон.

Член 6

Како приходи во смисла на членот 3 на овој закон не се сметат примањата по основ на изваљиднина за телесно оштетување и додаток за помош и нега од страна на друго лице што се обезбедуваат според Основниот закон за инвалидското осигурување („Службен лист на СФРЈ“ бр. 10/65 и и 14/66), како и другите примања на издржуваното лице за кои според посебни прописи, со кои се установува одделното примање, изречно е утврдено дека не се земаат предвид при утврдувањето на имотната состојба на домаќинството.

Член 7

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Одлуката за условите под кои се смета дека осигуреникот ги издржува членовите на семејството и дека членовите на семејството немаат доволни приходи за издржување („Службен весник на НРМ“ бр. 26/62).

Член 8

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1967 година.

177.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА СОБРАНИЈАТА НА КОМУНАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ МОЖАТ ДА ЈА ОПРЕДЕЛАТ СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1967 ГОДИНА

Се прогласува Законот за највисоката граница до која собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците можат да ја одредат стопата на основниот придонес за здравствено осигурување во 1967 година,

што Собранието на СРМ го донесе на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на

27 декември 1966 година и на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година.

У. бр. 55/66

29 декември 1966 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА НАЈВИСОКАТА ГРАНИЦА ДО КОЈА СОБРАНИЈАТА НА КОМУНАЛНИТЕ ЗАЕДНИЦИ НА СОЦИЈАЛНОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ МОЖАТ ДА ЈА ОПРЕДЕЛАТ СТОПАТА НА ОСНОВНИОТ ПРИДОНЕС ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА 1967 ГОДИНА

Член 1

Највисоката граница до која собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците можат да ја определат стопата на основниот придонес за здравственото осигурување на работниците за 1967 година се утврдува на 5,60% пресметан на износот на бруто личните доходи на работниците.

Член 2

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1967 година.

178.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕСИ И ДАНОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за републички придонеси и даноци на граѓаните,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 декември 1966 година.

У бр. 66/66

29 декември 1966 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА РЕПУБЛИЧКИ ПРИДОНЕСИ И ДА- НОЦИ НА ГРАЃАНИТЕ

Член 1

Во Законот за републички придонеси и даноци на граѓаните („Службен весник на СР Македонија“ бр. 9/65 и 28/65) член 2 се менува и гласи:

„Републичкиот придонес од личниот доход од работен однос ќе се плаќа по стопа од 1,5% од основицата на придонесот.

Републичкиот придонес од личниот доход од земјоделска дејност ќе се плаќа по стопа од 5% од основицата на придонесот“.

Член 2

По член 2 се додава нов член 2а, кој гласи:

„На општините, освен општините Идадија, Кисела Вода и Кале од републичките придонеси од личен доход што се остваруваат на нивното подрачје им се отстапува:

— 66,7% од придонесот од личен доход од работен однос; и

— 60% од придонесот од личен доход од земјоделска дејност“.

Член 3

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1967 година.

179.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УКИ- НУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕ- СТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

Се прогласува Законот за укинување на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 декември 1966 година.

У. бр. 65/66

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА УКИНУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА НЕСТОПАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

Член 1

Републичкиот фонд за нестопански инвестиции (фонд) се укинува.

Член 2

Обврските и побарувањата на Фондот, со положба на 31 декември 1966 година ги презема Со-

цијалистичка Република Македонија на товар односно во полза на Републичкиот буџет.

Член 3

Завршната сметка на Фондот ќе ја изготви Републичкиот секретаријат за финансии и ќе се поднесе на одобрување на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 4

Со влегување во сила на овој закон престанува да важи Законот за Републичкиот фонд за нестопански инвестиции („Службен весник на СРМ“ бр. 19/65).

Член 5

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

180.

Врз основа на член 152 став 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, издавам

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗАКОНОТ ЗА УС- ЛОВИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ ЗАШТИТЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за условите за обезбедување, користење и губење заштитен додаток на пензиите, што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 27 декември и на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година.

У. бр. 60/66

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видое Смилевски, с. р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊА НА ЗА- КОНОТ ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ, КОРИСТЕЊЕ И ГУБЕЊЕ ЗАШТИТЕН ДОДАТОК НА ПЕНЗИИТЕ

Член 1

Во членот 1 став 1 од Законот за условите за обезбедување, користење и губење заштитен додаток на пензиите („Службен весник на СРМ“ број 21/65 и 43/65) по цифрата „24“ наместо зборот „или“ се става запирка, а по цифрата „1“ се ставаат зборовите „и“ и цифрата „27“.

Член 2

Членот 3 се менува и гласи:

„Како членови на домаќинството, во смисла на претходниот член, се сметаат лицата кои со уживателот на пензија имаат заедница на живот, стопанисување и трошење на остварените приходи“.

Член 3

Овој закон влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1967 година.

181.

Врз основа на член 50 став 2, 3 и 4 од Законот за финасирање на општествено-политичките заедници („Службен лист на СФРЈ“ бр. 31/64), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 23 декември 1966 година и на седницата на Организационо-политичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРИВРЕМЕНО ФИНАНСИРАЊЕ НА ПОТРЕБИТЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО ПЕРИОДОТ ЈАНУАРИ-МАРТ 1967 ГОДИНА

I

Финансирањето на потребите на Социјалистичка Република Македонија во периодот јануари — март 1967 година ќе се врши привремено според Законот за буџетот на Социјалистичка Република Македонија за 1966 година со тоа што вкупниот износ на расходите да не ја надмине четвртината од вкупниот износ на расходите одобрени со тој закон.

II

Оваа одлука влегува во сила третиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ а ќе се применува од 1 јануари 1967 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 01-55

29 декември 1966 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Видос Смилевски, с.р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

При Окружниот суд во Скопје тужителката Крстевска Крсто Марија од село Горно Лисиче, поднесе тужба за развод на бракот против тужениот Вучевиќ Радивоје Радослав, сега со непознато место на живеење на територијата на СФРЈ.

Се повикува тужениот Вучевиќ Радивоје Радослав од Скопје, во рок од 30 дена по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да ја соопшти на судот својата точна адреса или да се јави лично.

Во противен случај ќе му се определи привремен старател, кој на расправата ќе го застапува на негова сметка.

Од Окружниот суд во Скопје, П. бр. 1378/66. (75)

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Глигур Ристески од Прилеп поднесе до овој суд тужба за развод на бракот против Марија Ивановска, од Кочани, а сега со непозната адреса. Бидејќи тужената Марија е во неизвесност и со непозната адреса, се поканува во рок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противен случај ќе ѝ биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола, П. бр. 199/66. (79)

ОПШТИНСКИ СУД ВО ПРИЛЕП

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубен бариран чек бр. 675897 на сума од нови динари 500, издаден на ден 28. VIII. 1966 година, сопственост на лицето Зафировски Славе од Прилеп, улица „Ило Попадинец“ број 9.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведениот чек, да соопшти на Општинскиот суд во Прилеп, во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 743/66. (77)

При Општинскиот суд во Прилеп, се води постапка за докажување на загубен бариран чек број 675823 на сума од нови динари 480, издаден од Комерцијалната банка и штедилница Прилеп на ден 25. V. 1966 година на име Велеска Љубица од Прилеп, улица „Иво Рибар — Лола“ број 1а.

Се поканува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведениот чек, да соопшти на Општинскиот суд во Прилеп, во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Прилеп, Р. бр. 751/66. (74)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КИЧЕВО

При Општинскиот суд во Кичево, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено четиригодишно основно училиште, през учебната 1937/38 година, во училиштето во село Рапшани на име Горѓиоска Зорева Олга од село Осој, општина Кичево.

Се повикува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство, да соопшти на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 352/66. (76)

При Општинскиот суд во Кичево, се води постапка за докажување на загубено свидетелство за завршено четиригодишно основно училиште, през учебната 1943/44 година, во училиштето во село Србица, на име Алиоски Алијов Адил, од село Србица, општина Кичево.

Се повикува секое лице што го има најдено или го пронајде горенаведеното свидетелство да соопшти на овој суд во рок од 3 месеци по објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“.

Од Општинскиот суд во Кичево, Р. бр. 299/66. (80)

ОПШТИНСКИ СУД ВО КРИВА ПАЛАНКА

При Општинскиот суд во Крива Паланка е подигната оставинска постапка по оставината на пок. Милевка Стојанова Стојчевска, бивша од село Подржикоњ.

Се повикува наследничката Стојна Стојанова Стојчевска од Крива Паланка, а сега со непознато место на живеење во Австралија, да се јави во Општинскиот суд во Крива Паланка, за давање нас-

ледничка изјава во рок од една година од денот на објавувањето на огласот во „Службен весник на СРМ“. Во противно, оставината ќе се расправи врз основа на изјавата на поставениот и старател и врз основа на податоците со кои располага судот.

Од Општинскиот суд во Крива Паланка, О. бр. 69/66. (78)

ЛИКВИДАЦИЈА

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 9, страна 97, книга I, е запишано следното: Инсталатерското метално претпријатие „Изградба“ — Кичево со решението на Собранието на општината Кичево од 22. X. 1966 година е ставено во редовна ликвидација.

За ликвидатор на претпријатието е назначен Ристоски Димитрија, службеник при Собранието на општината Кичево. Тој претпријатието под редовна ликвидација ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 28. X. 1966 година.

На досегашните потписници на споменатото претпријатие и тоа: Божиновски Стаменко, в. д. директор, и Живко Илиевски, в. д. шеф на сметководството, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 710/66. (1768)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 30. VIII. 1966 година, рег. број 83/66, е запишано под фирма: Специјално основно училиште, со седиште во Прилеп.

Училиштето е установа за општо основно образование и воспитување на деца попречени во физичкиот и психичкиот развој, и е должно да ги остварува целите на воспитувањето и образованието предвидено во член 3 и 4 од Законот за основното училиште, како и:

— да се грижи за отстранување или ублажување на пречките или недостатоците во физичкиот и психичкиот развој на децата и младинците со пречки;

— да ги насочува, подготвува и оспособува децата и младинците со пречки за работа и занимање што најмногу им одговараат на нивните склоности;

— да им овозможи на децата и младинците со пречки активно да учествуваат во стопанскиот и општествениот живот.

Училиштето е основано од Собранието на општината Прилеп, со решение број 01/3885/1 од 30. VII. 1966 година.

Училиштето ќе го потпишува Ристеска Добрила, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 110/66. (1403)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. број 497, страна 25, книга III, е запишано под фирма: Центар за социјална работа во Гостивар. Предмет на работењето на центарот е: да ги анализира социјалните проблеми во рамките на општината, да ги открива причините на нивниот постанок и предлага мерки до надлежните органи за нивно решавање. Како орган за старателство да ги врши сите стручни и управни работи од областа на старателството, да работи на решавање на другите социјални проблеми, на заштита на одделни категории на граѓани и на индивидуално решавање на проблеми на поединци (стари, дефектни, алкохоличари и други лица), на кои им е потребна посебна помош, да соработува со месните заедници, работничките совети,

училиштата, здравствените установи, општествените организации, социјалните работници во работните организации, за да им помогне да ја развијат дејноста на социјалното поле и да ги решава своите конкретни социјални случаи.

Центарот е основан од Собранието на општината Гостивар, со решение број 01—6409 од 18. VIII. 1966 година.

Центарот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Муртезан Чекрези, началник на одделението за општествени служби, в. д. директор, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 284/66. (1440)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 19. IX. 1966 година, рег. број 78/66, е запишано под фирма: Бифе број 3 во Битола на Заштитната работилница за преквалификација на инвалидите — Битола. Предмет на работењето на бифето е: точење на алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Бифето е основано од Заштитната работилница за преквалификација на инвалидите — Битола, со одлука од работничкиот совет од 21. XII. 1965 година и решението на Општинското собрание — Битола број 03—7576/1 од 9. IX. 1966 година.

Раководител на бифето е Наумовски Пејчинов Соколе, а ќе го потпишува лицето што е овластено да ја потпишува работилницата.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 112/66. (1503)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. број 509, страна 75, книга III, е запишана под фирма: Висока музичка школа во Скопје. Предмет на работењето на школата е: подготвува наставнички кадри со висока стручна спрема за изведување настава по музичко воспитување во училиштата, како и високо-стручни кадри за музичка уметност. Високата музичка школа се овластува да организира и изведува научна работа во областа на музиката.

Школата е основана од Собранието на СРМ, со Указ број 31/66 од 13. VII. 1966 година.

Високата музичка школа во Скопје ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат Гајлов Милан Стефан, в. д. директор, и Кујунџиќ Цветко Крушислав, хонорарен секретар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 335/66. (1638)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. број 504, страна 53, книга III, е запишана под фирма: Здравствена станица „Меркур импорт“ — Скопје. Предмет на работењето на здравствената станица е: укажување здравствена заштита на работниците на Работната организација „Меркур-импорт“ — Скопје.

Здравствената станица е основана од Работната организација „Меркур-импорт“ — Скопје, со решение број 9840 од 19. X. 1966 година.

Здравствената станица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува д-р Тома Јаневски, в. д. директор.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 379/66. (1640)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на ден 19. VIII. 1966 година, страна 44, реден број 2, е запишана под фирма: Економска единица за стопанисување со станбените згради во општествена сопственост, со селиште во Берово. Предмет на работењето на единицата е:

а) стопанисување со станбените згради, станови во општествена сопственост, односно користење и одржување на станбените згради, деловните прос-

тории да се преостапат на корисниците, а во селата на месните заедници;

б) одредување висина на станарината во смисла на член 31 од Основниот закон за стопанското работење (стопанисување) со станбените згради во општествена сопственост;

в) гради, купува и продава станбени згради, станови и деловни простории;

г) врши и други работи предвидени со Основниот закон за стопанското работење (стопанисување) со станбените згради во општествена сопственост.

Економската единица е основана од Комуналната услужна установа „Услуга“ од Берово.

Економската единица е запишана во регистарот врз основа на решението од Собранието на општината Берово број 01—1976 од 14. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 95/66. (1697)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 260 страна 63, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник Ђорѓи Старковски, директор на Интернатот при Градежното техничко училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За нов директор на интернатот е назначен Петровски Сане Јован. Тој установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначениот потписник Шумковски Александар, сметководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 194/66. (1100)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 397, страна 466, книга II, е запишано следното: Д-р Димитар Мицев, досегашен в.д. директор на Здравствениот дом „Идадија“ — Скопје, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За в.д. директор на Здравствениот дом „Идадија“ — Скопје е назначен д-р Димитар Дуљанов. Тој установата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со новоназначените потписници и тоа: Александар Младеновски, в.д. помошник директор, и Живко Јовановски, в.д. шеф на сметководството, сметано од 16. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 237/66. (1135)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. број 505, страна 57, книга III, е запишан под фирма: Математички институт со нумерички центар на Универзитетот во Скопје. Предмет на работењето на Институтот е: да ги продолжува и продлабочува истражувањата во математичките дисциплини; да ја организира и усмерува научно-истражувачката работа по незастанените математички дисциплини, преку директно обработување на одделни проблеми или преку изучување на одделни области; да организира и изведува настава на постдипломските студии од областа на математичките дисциплини; да организира семинари (курсеви) за стручно усовршување и за запознавање на своите методи на работа, со проблемите на структурата и сл. за заинтересирани лица; да дава помош на стручњациите при научно-истражувачката работа од областа на математиката, техничките, економските и други науки; да учествува во решавањето на задачи од областа на планско-економските пресметувања и научно-техничките проблеми за потребите на стопанските организации, научните институти и другите установи; да издава математички списанија на Универзитетот, во кои да ги објавува — непосредно соопштува резултатите од својата научно-истражувачка работа и да ја популаризира математиката; да придонесува за подобрувањето на учеб-

ниците, скриптите и другите помагала на високошколската и средно-школската настава по математика; да превзема и решава други проблеми кои бараат ангажирање на математиката и нејзината примена; да врши и други работи што произлегуваат од законските прописи, статутот на Универзитетот и статутот на Институтот.

Институтот е основан од Универзитетскиот совет, со одлука за основање број 01—2/40 од 23. VI. 1966 година.

Установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето д-р Благој Попов, в.д. директор, и Драган С. Димитровски, секретар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 341/66. (1639)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на ден 5. X. 1966 година, страна 150, реден број 2, е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Струмица (Градски гробишта). Предмет на работењето на продавницата е: продажба на мало на свеќи.

Продавницата е основана од Управата за градско и воиградско зеленило од Струмица. Продавницата е во склоп на установата и ќе биде потпишувана од управникот Славчо Маглешев.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на решението од Собранието на општината Струмица број 03—3816/1 од 7. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 99/66. (1712)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 10, страна 37, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Техничкиот факултет во Скопје, улица „Рале Кончар“ број 16, со Указ број 143 од 15. IV. 1965 година („Службен весник на СРМ“ број 27/65).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 297/66. (1482)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 15. IX. 1966 година под рег. број 78/66 е запишано следното: Се проширува дејноста на Заштитната работилница за преквалификација на инвалидите во Битола уште со: трговија на големо и мало.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Заштитната работилница за преквалификација на инвалидите Битола од 21. XII. 1965 година и согласноста од управниот одбор на Здружението на пензионерите и инвалидите на трудот — Битола од 28. II. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 101/66. (1504)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на установите на 12. IX. 1966 година под рег. број 95/65 е запишано конституирањето на Медицинскиот центар во Битола.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Ус бр. 88/66. (1505)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 479, страна 961, книга II е запишано следното: На досегашните потписници на Управата за пазаришта во Дебар и тоа: Ајаз Јонузи, книговодител, и Менсур Муча, благајник, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нови потписници на управата се назначени следните лица: Весник Поцеста, шеф на сметководството, и Цами Шпетим, секретар. Тие установата ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат, во границите на овластувањето, со стариот регистран потписник Јани Адем Сакип, директор, сметано од 8. X. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 310/66. (1631)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 478, страна 961, книга II е запишано следното: Дејноста на управата за пазаришта во Дебар, согласно со одлуката на Работната заедница број 69/1 од 28. III. 1966 година и согласноста на Собранието на општината Дебар број 01—1172/1 од 30. III. 1966 година во иднина се проширува и со: стопанисување со станбени згради, станови и деловни простории во општествена сопственост во рамките на правата и должностите одредени со Основниот закон за стопанско работење (стопанисување) со станбени згради во општествена сопственост, како и оние кои ќе му ги пренесе Општинското собрание.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 311/66. (1632)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 72, страна 298, книга I е запишано следното: Се брише од регистарот на установите Управата за уредување на градско неизградено и изградено земјиште во Куманово, бидејќи е одобрен ликвидациониот биланс со решение број 21187/1 од 12. XI. 1966 година.

На ликвидаторот Трајко Алексовски му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 340/66. (1636)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 502, страна 45, книга III, е запишано следното: На досегашниот директор на Заводот за овоштарство на СРМ — Скопје инженер Тома Костов Димитровски му престанува правото за потпишување како таков, бидејќи е разрешен од должност и во иднина ќе потпишува како шеф на секторот за коскасто овошје.

За директор на Заводот е назначен со решение број 08—1051/1 од 24. XII. 1962 година инженер Крсте Симовски, а со одлука на управниот одбор на Заводот од одржаната седница на ден 26. V. 1966 година е разрешен од должност.

За директор на Заводот за овоштарство на СРМ — Скопје е назначен инженер Крум Матов, досегашен потписник на Заводот. Тој во иднина Заводот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, сметано од 25. X. 1966 година.

На инженерот Тома Димитровски му престанува правото за потпишување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 322/66. (1641)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 435, страна 618, книга II е запишано следното: Досегашниот директор на Училиштето за применета уметност — Скопје Корубиноски Миле е разрешен од должност и за нов директор е назначен Перчуклиевски Рале.

Потписниците на живо сметката и початака се старите регистрирани и тоа: Елипа Андеева Тацева, секретар, и Цветанка Георгиева, режисер.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 296/66. (1643)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите под рег. број 151, страна 824, книга I е запишано следното: На досегашниот потписник на Градскиот народен театар во Титов Велес Борис Фимов Бегинев, директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За в.д. директор на театарот е назначен Тодор Петровски. Тој театарот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува, во границите на овластувањето, со новоназначениот потписник Ангел Китанов, сметководен режисер, сметано од 31. X. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус бр. 326/66. (1644)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на ден 8. X. 1966 година на страна 47, реден број 2 е запишано следното: Се проширува дејноста на Реонската станица за заштита на растенијата од Берово, уште со: набавка и продажба на препарати за заштита на растенијата, семенски материјал, земјоделски алати, вештачки губриња и репродукционен материјал за потребите од областа на земјоделието.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката на советот на работната заедница при установата број 01—79/1 од 7. IX. 1966 година и согласноста на Собранието на општината Берово број 01—2740/1 од 3. X. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 110/66. (1698)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на ден 7. IX. 1966 година, страна 40, реден број 2 е запишано следното: Досегашниот в.д. директор на Централното основно училиште „Ванчо Прке“ од Делчево, Киро Данев Мавродиев, е разрешен од должност. На негово место за директор е назначен Душан Филипов Манчевски.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на одлуката на Советот на установата број 01—172 од 24. VIII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 98/66. (1700)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на ден 30. X. 1966 година, страна 137, реден број 2 е запишано следното: Се проширува дејноста на Комуналната пазарна управа „Солидарност“ од Винаца, која ќе обавува и: вршење на сите видови услуги за инсталирање на водовод, гасни постројки и канализација.

Проширувањето на дејноста е запишано во регистарот врз основа на одлуката од советот на установата број 182 од 12. IX. 1966 година и решението на Собранието на општината Винаца број 01—3074 од 26. IX. 1966 год.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 115/66. (1706)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на ден 14. IV. 1966 година на страна 64, реден број 2 е запишано следното: Досегашните потписници на Ученичкиот дом при Индустриското рударско училиште „Доне Божинов“ од Пробиштип, Атанас Кимов, управник, и Душан Василевски, се разрешени од должност. За управник на училиштето е назначен Богдан Миланов Спасовски, кој е овластен да го претставува и потпишува домот.

Промената на потписниците е запишана во регистарот врз основа на одлуката од работничкиот совет на домот број 08/74 од 18. II. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 57/66. (1707)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на ден 30. IX. 1966 година на страна 99, реден број 2 е запишано следното: Се менува фирмата на Основното училиште „Напредок“ од село Цумајлија, Штипско, кое за во иднина ќе носи назив: Основно училиште „Методи Митевски — Брицо“ — село Цумајлија, Св. Николе.

Промената на фирмата е запишана во регистарот врз основа на решението на Собранието на општината Св. Николе број 01—1422 од 30. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 100/66. (1710)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на ден 13. V. 1966 година на страна 94, реден број 2 е запишано констатирањето на Центарот за социјална работа од Струмица, кое е извршено на ден 25. III. 1966 година.

Конституирањето се запиша во регистарот врз основа на поднесената пријава број 01—11/1 од 29. III. 1966 година и записникот на изборната комисија број 01—11/2 од 30. III. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 64/66. (1714)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на ден 21. IX. 1966 година на страна 116, реден број 2 е запишано следното: Се менува фирмата на Основното осумгодишно училиште „Страшо Пинџур“ од село Карбинци, Штипско, кое во иднина ќе гласи: Централно основно училиште „Страшо Пинџур“, село Карбинци, Штипско.

Централното основно училиште ги опфаќа подрачните училишта во селата: Таринци, Стар Карарман, Радање и Вртешка.

Уписот е извршен во регистарот врз основа на одлуката од работната заедница на установата број 01—103 од 23. III. 1966 година и решението на Собранието на општината Штип број 01—11786/1 од 20. XII. 1965 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 106/66. (1715)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на ден 31. V. 1966 година на страна 72, реден број 2 е запишано следното: Досегашниот директор на Управата за градско зеленило од Штип, Александар Страхилов Кедев, е разрешен од должност. На негово место за в. д. директор е назначен Александар Нацев.

Промената на директорот е запишана во регистарот врз основа на одлуката од советот на работната заедница број 01-192 од 31. V. 1966 година и потврдата на Собранието на општината Штип број 03-3159 од 31. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 84/66. (1718)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на ден 15. IV. 1966 година на страна 29, реден број 2 е запишано следното: Покрај директорот на Историскиот архив од Штип, Љупчо Миташов, архивот ќе го потпишува и новоназначениот потписник Ленче Патраклиева, благајник.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус бр. 63/66. (1719)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 288, страна 741, е запишано следното: На досегашниот потписник на Фабриката за стакло и стаклена волна — Скопје, Пендев Миланов Гоко, директор на стопанско-сметководниот сектор, му престанува правото за потпишување.

За нови потписници на фабриката се назначени следните лица: Арнаудовски Атанас, технички директор, и Златевски Драган, директор на организационо-кадровскиот сектор. Тие фабриката ќе ја потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Черепналковски Софре Спасе, генерален директор, Тасевски Милан, шеф на сметководството, инженер Ковачевски Здравко, технички раководител, Петковски Киро, книговодител на погонското книговодство, сметано од 14. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 467/66. (1204)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 689, страна 1075, книга I е запишано

следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните од рег. број 689, страна 1075, книга I Погонот за стаклорезачки услуги во Скопје, улица „Стив Наумов“ број 84 на Занаемчиското претпријатие за производство на ткаенини — Килими „Сарај“ — Горче Петров, согласно со одлуката на работничкиот совет од 14. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 446/66. (1205)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 294, страна 467, книга IV е запишано следното: Согласно со одлуката на работничкиот совет на Авто-претпријатието „11 октомври“ — Скопје број 19387 од 9. X. 1965 година и елаборатот за економска оправданост, дејноста на претпријатието во иднина се проширува и со: стопанисување со становите — фонд и сопственост на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 483/66. (1207)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 782, страна 567, книга III е запишано следното: Фирмата на Деловното здружение за промет со добиток и добиточни производи и снабдување со репродукционен материјал и инвестициона опрема „Македонија-кооп“ — Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Деловно здружение за унапредување, промет со добиток и добиточни производи, репродукционен материјал и инвестициона опрема „Македонија-кооп“ експорт-импорт од Скопје, согласно со записникот од одржаната седница на извршниот одбор на здружението од 20. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 464/66. (1208)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 731, страна 337, книга III е запишано следното: Фирмата на Погонот во Скопје на улица „29 ноември“ број 14 на „Југоинспект“ — претпријатие за контрола на квалитетот и квантитетот на стоките — Белград во иднина се менува и ќе гласи: „Југоинспект“ — Претпријатие за контрола на квалитетот и квантитетот на стоките — Белград — Филијала на Скопје.

Седиштето на филијалата се преместува од улица „29 ноември“ број 14 на улица „256“.

Дејноста на филијалата се проширува согласно со решението на Окружниот стопански суд во Белград Фи број 825/66 од 11. III. 1966 година и со посредување во внатрешниот стоковен промет.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 406/66. (1209)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 857, страна 1153, книга III, е запишано следното: На досегашниот потписник на Комерцијално-инвестиционата банка — Скопје, Константин Унковски, в. д. генерален директор, му престанува правото за потпишување, бидејќи е разрешен од должност.

За генерален директор на банката е назначен Мишко Божиновски. Тој банката ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува со старите регистрирани потписници и тоа: Коста Димов, в. д. заменик генерален директор, Спирос Гуревски, в. д. директор на Дирекцијата за работи со граѓани, и Ерифили Лазарева, шеф на службата централно книговодство, сметано од 22. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 498/66. (1210)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 959, страна 607, книга IV е запишано

следното: „Алкалоид билка“ — индустрија за фармацевтски производи, хемиски производи и промет со лековити билки — Скопје е конституирана на ден 6. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 477/66. (1213)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 811, страна 807, книга III е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Погонот во Скопје со самостојна пресметка на приходи на Комбинатот за производство на фискултурни реквизици „Спорт“ — Белград, бидејќи се издвојува како самостојна работна организација, согласно со одлуката на работничкиот совет број 2976/3 од 23. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 473/66. (1214)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 295, страна 469, книга II е запишано следното: Фирмата на Претпријатието за автобуски сообраќај — Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Градско сообраќајно претпријатие — Скопје со скратеница „ГСИ“, согласно со одлуката на работничкиот совет број 4543 од 14. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 476/66. (1215)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 390, страна 207, книга II е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Шумското стопанство „Бабуна“ од Титов Велес, бидејќи со одлуките на работничките совети и елаборатот за економска оправданост се припојува кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 486/66. (1217)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано следното: Продавницата број 3 во Куманово на Трговското претпријатие на големо и мало „Ангрo-сервис“ — Куманово во иднина станува Продавница број 2, со седиште во Куманово, улица „11 октомври“ број 42 (самопослуга), согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието број 1465/1 од 13. VIII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 503/66. (1228)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано следното: Продавницата број 6 во Куманово на Трговското претпријатие на големо и мало „Ангрo-сервис“ — Куманово во иднина станува број 3, со седиште во Куманово, улица „Иво Рибар Лола“ број 41, согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието број 1466/1 од 13. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 513/66. (1229)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано следното: Продавницата број 8 во Куманово на Трговското претпријатие на големо и мало „Ангрo-сервис“ — Куманово во иднина станува број 4, со седиште во Куманово, улица „Народна револуција“ број 153, согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието број 1467/1 од 13. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 512/66. (1230)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано следното: Продавницата број 4 во Куманово на Трговското претпријатие на големо и мало „Ангрo-сервис“ — Куманово во иднина станува Продавница број 7, со седиште во Куманово, на улица „Народна револуција“ број 56, согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието број 1468/1 од 13. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 511/66. (1231)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано следното: Продавницата број 2 во Куманово на Трговското претпријатие на големо и мало „Ангрo-сервис“ — Куманово станува во иднина број 8, со седиште во Куманово, на плоштад „Маршал Тито“ број 14, согласно со одлуката од работничкиот совет на претпријатието број 1469/1 од 13. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 510/66. (1232)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано следното: Продавницата број 10 во Куманово на Трговското претпријатие на големо и мало „Ангрo-сервис“ — Куманово во иднина го менува седиштето во Куманово, на улица „Моша Пијаде“ број 84, согласно со одлуката на работничкиот совет број 1470/1 од 13. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 508/66. (1233)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано следното: Продавницата број 7 во Куманово на Трговското претпријатие на големо и мало „Ангрo-сервис“ — Куманово во иднина станува продавница број 16, со седиште во Куманово, улица „11 октомври“, согласно со одлуката од работничкиот совет на претпријатието број 1471/1 од 13. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 509/66. (1234)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано следното: Продавницата број 5 во Куманово на Трговското претпријатие на големо и мало „Ангрo-сервис“ — Куманово во иднина станува број 17, со седиште во Куманово, на улица „11 ноември“ број 68, согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието број 1472/1 од 13. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 507/66. (1235)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано следното: Продавницата број 9 во Куманово на Трговското претпријатие на големо и мало „Ангрo-сервис“ — Куманово во иднина станува продавница број 13, со седиште во Куманово, на улица „Карл Маркс“ број 45, согласно со одлуката на работничкиот совет број 1473/1 од 13. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 506/66. (1236)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано следното: Продавницата број 11 во Куманово на Трговското претпријатие на големо и мало „Ангрo-

сервис" — Куманово во иднина станува број 21, со седиште во Куманово, на улица „Ленинова“ број 23 (железарија), согласно со одлуката на работничкиот совет на претпријатието број 1474/1 од 13. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 505/66. (1237)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 107, страна 945, книга I е запишано следното: Продавницата број 1 во Куманово на Трговското претпријатие на големо и мало „Ангрo-сервис“ — Куманово во иднина станува Продавница број 25, со седиште во Куманово, улица „Иво Рибар Лола“ број 16 (хемикалија).

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 504/66. (1238)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 3, страна 9 е запишано следното: Дејноста на Слаткарското претпријатие „Вардар“ — Кичево во иднина се проширува и со продажба на пиво која дејност ќе ја врши преку своите продавници и тоа: Продавница број 1 „Корзо“, Продавница број 2 „Универзал“, Продавница број 3 „Вардар“, Продавница број 4 „Чифлик“, Киоск број 1, Барака број 2 и Киоск број 3, согласно со одлуката на претпријатието број 183/2 од 27. IV. 1966 година и потврдата од Собранието на општината Кичево број 09-2038/1 од 9. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 524/66. (1241)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 273, страна 707 е запишано следното: Фирмата на Градежното претпријатие за нискоградба „Вардар“ — Скопје во иднина се менува и ќе гласи: Градежна работна организација „Вардар“ — Скопје, согласно со одлуката на работничкиот совет број 49 од 29. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 525/66. (1245)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 295, страна 465, книга II е запишано следното: На досегашниот потписник на Градското сообраќајно претпријатие — Скопје, Јанко Илиевски, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За нови потписници на претпријатието се назначени следните лица: Мицевски Ратко, технички раководител, и Каранфиловски Вангел, главен книговодител — контер. Тие претпријатието ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат со старите регистрирани потписници и тоа: инженер Златков Љупчо, директор, и Јордан Прличев, шеф на сметководството, сметано од 23. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 514/66. (1247)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 666, страна 125, книга IV е запишано следното: Досегашниот директор на „Вод о“ — комбинат за чевли и гумени производи — Скопје, Узеир Узеири, е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За директор на Комбинатот е назначен Колески Дончо Томе. Тој комбинатот ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: Ивановски Гаврил Дамјан, раководител на стопанско-сметководниот сектор, и Панче Тодоров Спасовски, пом. директор, сметано од 25. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 515/66. (1248)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 66, страна 189, книга I е запишано следното: Дерлиев Илија, досегашен раководител на Продавницата број 4 во Скопје, населба „Драчево“ на „Јавор“ — работна организација за стаклорезачки, стаклобрусачки и столарски услуги — Скопје, е разрешен од должност. За раководител на продавницата е назначен Павловски Стојан, кој нема да биде потписник, сметано од 23. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 502/66. (1249)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 224, страна 595, книга I е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделското стопанство „Острово“ — Скопје и тоа: Ристо Аврамовски, шеф на сметководството, и Лилиткин Александар, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За нов потписник на стопанството е назначен Атанасовски Стојче, шеф на сметководството. Тој стопанството ќе го потпишува, задолжува и раздолжува со стариот регистриран потписник инженер Александар Николовски, директор, сметано од 25. VII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 527/66. (1251)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 6. VI. 1966 година под рег. број 10/59, книга I е запишано следното: Досегашниот раководител на Продавницата број 12 во Битола на „Жито Македонија“ — Филијала во Битола, Илија Спасеновски, е разрешен од должност. На негово место за раководител е назначен Јонче Аљушовски.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 278/65. (1264)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 4. VI. 1966 година под рег. број 59/55, книга III е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Шелев Н. Владо, досегашен в.д. директор на Индустријата за метални производи „Братство“ од Охрид.

Се овластува лицето Климе Нанески, главен директор, да го потпишува претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 267/66. (1266)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. VI. 1966 година под рег. број 7/60, книга I е запишано следното: Му престанува овластувањето за потпишување на Трикоски Благоја, досегашен директор на претпријатието „Прилепец“ од Прилеп.

Се овластува лицето инж. Драган Цаковски, директор, да покрај досегашниот потписник Кочоски Р. Зоре, шеф на сметководството, го потпишува Градежното претпријатие „Прилепец“ од Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 129/66. (1267)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 2. VI. 1966 година под рег. број 54/55, книга III е запишано следното: Му престанува овластува-

њето за потпишување на Наумовски Крсте, досегашен директор на Дрвниот комбинат „Караорман“ — Струга.

Се овластува лицето Ѓорѓоновски Евстатие, директор, да го потпишува комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 266/66. (1268)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 15. VI. 1966 година под рег. број 10/64, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Пословницата во Битола на Југословенското туристичко и автобуско претпријатие „Путник“ — Београд, уште со: организирање на летовалишта и одморалишта самостојно и во работна соработка со други работни организации, како и укажување сите услуги во нив.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на „Путник“ — Београд број 2931 од 4. III. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 280/66. (1285)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9. VI. 1966 година под рег. број 28/55, книга I е запишано следното: Се проширува дејноста на Земјоделската задруга „Илинден 1903“ од Смилево, уште со: вршење превоз на стока и патници во друмскиот јавен сообраќај со моторните возила сопственост на задругата.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од задружниот совет на Земјоделската задруга „Илинден 1903“ — Смилево број 106 од 30. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 277/66. (1286)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. VI. 1966 година под рег. број 1/59, книга V е запишано следното: Продавницата број 1 во Кичево на Работната организација „Жито Македонија“ — Скопје од улица „Гоце Делчев“ е преселена на улица „Ахмет Челопечанец“ во Кичево.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на работната организација „Жито Македонија“ — Филијала во Кичево број 836 од 16. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 288/66. (1288)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. VI. 1966 година под рег. број 1/59, книга V е запишано следното: Продавницата број 2 во Кичево на Работната организација „Жито Македонија“ — Скопје од улица „Тане Цалески“ е преселена на улица „Мирко Милески“, задружен дом во Кичево.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на Работната организација „Жито Македонија“ — Скопје — Филијала во Кичево број 836 од 16. V. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 287/66. (1289)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. VI. 1966 година под рег. број 12/59, книга III е запишано следното: Се менува фирмата на Филијалата во Охрид на Претпријатието за промет со жито и преработки од жито „Жито Македонија“ од Скопје, и ќе гласи: Филијала во Охрид на Работната организација „Жито Македонија“ — прехранбен комбинат од Скопје.

Прецизираната дејност на Филијалата во Охрид е: производство на брашно, леб и бели печива, ориз, добиточна храна, тестенини, црвен пилер и промет со истите; откуп и промет со житарици, грав и фураж, откуп и сушење на варива и зеленчук и промет со истите; организирање на производство, вршење на доработка и промет со семе од пченица, јачмен, р'ж, царевка и оризова арпа.

Овие промени се извршени врз основа на одлуката од работничкиот совет на Прехранбениот комбинат „Жито Македонија“ — Скопје број 1545 од 28. VI. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 296/66. (1290)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 24. VI. 1966 година под рег. бр. 117/55, книга III е запишано следното: Се проширува дејноста на Трговското претпријатие на големо и мало „Охридски магазин“ од Охрид, уште со: промет со индустриски стоки со странски средства на плаќање.

Оваа промена е извршена врз основа на одлуката од работничкиот совет на „Охридски магазин“ од Охрид број 842/4 од 14. IV. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 271/66. (1291)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 77, страна 1023, книга III е запишано следното: Согласно со одлуката на работничкиот совет на Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје и одлуката на задружниот совет на Земјоделската задруга „Млад борец“ од село Драчево кон Претпријатието за дрвна индустрија „Треска“ — Скопје се припојува земјоделската задруга „Млад борец“ од село Драчево.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи 470/66. (1366)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 339, страна 1071 е запишано следното: Се брише од регистарот на претпријатијата и дуќаните Претпријатието за производство на свила — Гевгелија, бидејќи со одлуките на работничките совети на Претпријатието за производство на свила — Гевгелија и Свиларскиот комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес, се припојува кон Свиларскиот комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес, како работна единица за одмогување на природна свила во Гевгелија.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 594/66. (1380)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 299, страна 1205, книга I е запишано следното: Дејноста на Угостителското претпријатие „Нов живот“ — Тетово во иднина се проширува и со: продажба на разни реквизити и сувенири во угостителските објекти, како и туризам, согласно со одлуката на работничкиот совет и елаборатот за економска оправданост.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 580/66. (1475)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните под рег. број 231, страна 541, книга II е запишано следното: Согласно со одлуките на Работничките совети и елаборатот за економска оправданост на Претпријатието за производство на свила — Гевгелија и Свиларскиот комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес, кон Свиларскиот комбинат

„Нонча Камишова“ — Титов Велес се припојува Претпријатието за производство на свила — Гевгелија, како работна единица за одмотување на свилени кожурци со седиште во Гевгелија со следните податоци:

Фирма и седиште: Свиларски комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес — Работна единица за одмотување на свилени кожурци во Гевгелија. Дејност: одмотување на свилени кожурци.

Работната единица е основана со припојување на Претпријатието за производство на свила — Гевгелија кон Свиларскиот комбинат „Нонча Камишова“ — Титов Велес, како работна единица за одмотување на свилени кожурци.

Раководител на работната единица е Бутров Ристо.

Работната единица ќе ја подпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие — комбинатот, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 595/66. (1381)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Земјоделска здравствена легитимација издадена од КЗСО — Филијала — Ресен на име Георгија Пржевски, с. Подмочани, Ресен. (5158)

Здравствена легитимација на име Марија Зарезанкова, ул. „Бл. Нечев“ бр. 17, Т. Велес. (5159)

Здравствена легитимација на име Даница Стефаноска, Т. Велес. (5160)

Сообраќајна дозвола бр. 49, ТВ—21—08 издадена од ОВР — Неготино, сопственост на Градежното претпријатие „Вардар“, Неготино. (5161)

Земјоделска здравствена легитимација издадена од Тетово на име Шефкет Идризи, с. Гор. Лешница, Тетово. (5162)

Здравствена легитимација бр. 17854, издадена од ЗСО — Скопје на име Виолета Матовиќ, ул. „Ј. Сандански“ бр. 90, Тетово. (5163)

Здравствена легитимација бр. 9745, издадена од КЗСО — Гостивар на име Дара Савевска, с. Гор. Гоновица, Гостивар. (5164)

Свидетелство ка завршен II клас метално училиште на име Божин Лазаровски, с. Мојанци, Кочани.

Работна книшка бр. 6636/036390, издадена од Битола на име Илија Глигоровски, ул. „Партизанска“ бр. 18, Битола. (5166)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Учителската школа „Бр. Миладинови“ — Битола на име Миле Дуковски, ул. „Илинден“ бр. 2, Битола.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Битола на име Златко Нечковски, ул. „Кајмакчалан“ бр. 8, Битола. (5168)

Свидетелство за завршено I година, издадено од Учителската школа „Бр. Миладинови“ — Битола на име Иван Јанкуловски, ул. „Жерцеговина“ бр. 44а, Битола. (5169)

Воена книшка издадена од Сарајево на име Русе Стрезовски, с. Бач, Битола. (5170)

Свидетелство бр. 01-25/29 за завршено I година, издадено од Учителската школа „Бр. Миладинови“ — Битола на име Пецо Секуловски, с. Железнец, Битола. (5171)

Свидетелство за завршена II година, издадено од Гимназијата „Бр. Миладинови“ — Битола на име Љуба Чураковска, с. Смилево, Битола. (5172)

Здравствена легитимација на име Јован Сви-дерски, ул. „7 јули“ бр. 32, Битола. (5173)

Земјоделска здравствена легитимација на име Тодор Јошевски, с. Орле, Битола. (5174)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Ленка Димова, Прилеп. (5175)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Блага Петреска, ул. „Р. Ивановски“ бр. 19, Прилеп. (5176)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Прилеп на име Олгица Јованоска, ул. „Б. Николски“ бр. 27, Прилеп. (5177)

Работна книшка бр. 1028 на име Стојан Стефаноски, с. Рударе, Кратово. (5178)

Здравствена легитимација бр. 965/5660, издадена од ЗСО — Испостава — М. Брод, на име Димче Маринков Зенгоски, с. Крапа, М. Брод. (5179)

Здравствена легитимација бр. 33367 на име Гена Смилеска, с. Брест, М. Брод. (5180)

Здравствена легитимација бр. 39942 на име Јованка Смилеска, с. Брест, М. Брод. (5181)

Свидетелство од II клас, издадено од Индустриското училиште во Гостивар на име Мирко Дамњановски, с. Смилевци, Т. Велес. (5182)

Здравствена легитимација бр. 29017 на име Тодор П. Каров, ул. „Камено брдо“ бр. 7, Т. Велес.

Свидетелство од VI одделение, издадено од Основното училиште во Т. Велес на име Ангел Анастасов, ул. „Орце Шутев“ бр. 13, Т. Велес. (5184)

Здравствена легитимација бр. 26666 на име Санда С. Китакова, с. Мамутчево, Т. Велес. (5185)

Свидетелство за квалификуван авто механичар на име Јовче Нешов, ул. „I комуна“ бр. 3, Т. Велес.

Свидетелство за III клас, издадено од Гимназијата при Економското училиште „Ј. В. Тито“ — Кавадарци на име Босилка Ристова, с. Манастирец, Кавадарци. (5187)

Свидетелство од I година, издадено од III. У. Ц. „Иво Рибар Лола“ — Кавадарци на име Јордан Ангелов, ул. „Радњанска“ бр. 16, Кавадарци. (5188)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Симка Герасимова, Скопје. (5190)

Индекс бр. 3236, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Вождар Гугоски, Скопје.

Здравствена легитимација бр. 2134, издадена од ЗСО — Скопје на име Јордан Димитровски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Београд на име Абдел Басит Гад Елмула, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Куманово на име Драгица Михајловска, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Милица Пијановска, Скопје. (5195)

Свидетелство за завршено IV година, издадено од Учителско-домаќинска школа во Скопје на име Лепосава Славкова, Скопје. (5196)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Емилија Симоновска, Скопје. (5197)

Диплома за завршено ниже градежно училиште во Скопје на име Русе Стефановски, Скопје. (5198)

Свидетелство за незавршен II клас, издадено од Гимназијата „Орце Николов“ — Скопје на име Таир Сефери, Скопје. (5199)

Здравствена легитимација на име Милица Саитова, с. Убого, Титов Велес. (5200)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Економското училиште „Борис Кидрич“ — Скопје — управен смер на име Афродита Малева, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Ненчо Димитриевиќ, Скопје. (5202)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Осмолетката „Карпош“ — Скопје на име Љупчо Ѓорѓијевски, Скопје. (5203)

Свидетелство за завршено I година, издадено од Средното економско училиште — Скопје на Љупчо Георгиевски, Скопје. (5204)

Воена книшка издадена од ВП — Београд на име Миодраг Младеновиќ, Скопје. (5205)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Горан В. Стојановски, Скопје. (5206)

Индекс бр. 2640, издаден од Економскиот факултет — Скопје на име Јордан Нелковски, Скопје.

Индекс бр. 4538/60, издаден од Правниот факултет — Скопје на име Арсо Н. Арсовски, Скопје.

Работна книшка бр. 38/247, издадена од Скопје на име Натка Амет, с. Драчево, Скопје. (5209)

УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните слобдни работни места:

1. Лекари на специјализација по социјална медицина — две работни места,
2. Лекар од општа практика во Отсекот за статистика — едно работно место.

УСЛОВИ:

под 1) — да има најмалку три години работен стаж, положен стручен испит за звањето лекар и да познава еден од странските јазици;

под 2) — да има завршено задолжителен лекарски стаж и положен стручен испит за звањето лекар.

Личниот доход се одредува според Правилникот за распределба на личниот доход на Заводот.

Молбите со потребната документација се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Конкурсот останува отворен до пополнување на работните места. (1814)

Врз основа на добиената согласност од Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика на СРМ — Скопје, Здравствениот совет на Здравствениот дом „Кале“ — Скопје

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на работното место лекар на специјализација по:

Специјалноста епидемиологија — 1 работно место.

УСЛОВИ: Да има завршен медицински факултет со обавезен лекарски стаж, положен стручен испит и над 3 години работен стаж и да познава еден странски јазик.

По полагањето на специјалистичкиот испит лицето се става на располагање на здравствениот дом „Кале“ — Скопје.

Пријави со потребна документација се поднесуваат до советот на Домот во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Предност имаат лекари од Здравствениот дом „Кале“ — Скопје.

Личен доход според основите и мерилата утврдени со Правилникот за распределба на личниот доход на работниците во Домот. (1815)

СОДРЖИНА

Страна

- | | |
|--|-----|
| 173. Указ за прогласување на Законот за воведување републички додатен данок на промет на стоки на мало — — — — | 561 |
| Закон за воведување републички додатен данок на промет на стоки на мало — — — — | 561 |
| 174. Указ за прогласување на Законот за водниот придонес во 1967 година — — — — | 561 |
| Закон за водниот придонес во 1967 година — — — — | 561 |
| 175. Указ за прогласување на Законот за плаќање придонеси за социјално осигурување за одредени категории лица вон работен однос осигурени според прописите за социјално осигурување — — — — | 562 |
| Закон за плаќање придонеси за социјално осигурување за одредени категории лица вон работен однос осигурени според прописите за социјално осигурување — — — — | 563 |
| 176. Указ за прогласување на Законот за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — | 564 |
| Закон за условите под кои се смета дека осигуреникот издржува членови на семејството и дека членот на семејството нема сопствени приходи доволни за издржување — — — — | 564 |
| 177. Указ за прогласување на Законот за највисоката граница до која собранијата на комуналните заедници на социјалното осигурување на работниците можат да ја определат стопата на основниот придонес за здравствено осигурување на работниците за 1967 година — — — — | 565 |
| Закон за изменување и дополнување на ранијата на комуналните заедници на социјално осигурување на работниците можат да ја определат стопата на основниот придонес за здравствено осигурување на работниците за 1967 година — — — — | 565 |
| 178. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за републички придонеси и даноци на граѓаните — — — — | 565 |
| Закон за изменување и дополнување на Законот за републички придонеси и даноци на граѓаните — — — — | 566 |
| 179. Указ за прогласување на Законот за укинување на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции — — — — | 566 |
| Закон за укинување на Републичкиот фонд за нестопански инвестиции — — — — | 566 |
| 180. Указ за прогласување на Законот за изменување и дополнување на Законот за условите за обезбедување, користење и губење заштитен додаток на пензиите — — — — | 566 |
| Закон за изменување и дополнување на Законот за условите за обезбедување, користење и губење заштитен додаток на пензиите — — — — | 566 |
| 181. Одлука за привремено финансирање на потребите на Социјалистичка Република Македонија во периодот јануари-март 1967 година — — — — | 567 |